

1.	Наставен предмет	<b>ДИНАМИКА НА МАШИНИ</b>											
2.	Шифра	<b>ЗМ21ОМ03</b>											
3.	Студиска програма	<b>ПТИ, ХА</b>											
4.	<b>Семестар (изборност)</b>	<b>ЛЕТЕН (задолжителен)</b>											
5.	<b>Цели на предмет</b>	Запознавање со кинематските и динамичките карактеристики на елементите од машините. Вибрации и динамички модели на машините, испитување и урамнотежување.											
6.	<b>Осспособен за (компетенции)</b>	Динамичка анализа на механизмите и машините, пресметка на виброизолација, дијагностика и урамнотежување.											
7.	Услов за запишување на предметот	1. Инженерска математика, потпис.											
8.	<b>Основна литература (до 3 наслови)</b>	1. Е. Ветаџокоска, Кинематика, Скопје 1993 2. Р. Јосифовска, Е. Ветаџокоска, Збирка задачи од кинематика, Скопје 1993 3. Е. Ветаџокоска, Љ. Ажиевска, К. Анѓушев, Збирка задачи по Механизми, осцилации и динамика на машините, Скопје 1999											
9.	Број на кредити:	5											
10.	Вкупен расположив фонд на време	5 ECTS x 30 саати = 150 саати											
11.	Распределба на расположивото време	30 + 15 + 15 + 66 + 4 + 20 = 150 саати											
11.	11.1. ПТН -	Теоретска настава		30 саати									
	11.2. ЛВ -	Графички вежби		15 саати									
	11.3. АВ -	Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет.		15 саати									
	11.4. СУ -	Самостојно учење, подготовка на материјал од 240 страници за тестови		66 саати									
	11.5. ТПЗ -	Проверка на знаење со 2 теста		4 саати									
	11.6. СЗ -	Самостојно решавање на 5 задачи		20 саати									
	Оценување	10 + 80 + 10 = 100 бода											
12.	12.1.	Посетеност на предавања		10 бода									
	12.2.	2 теста (Првиот и вториот тест по 40 бода)		80 бода									
	12.3.	5 самостојни задачи по 2 бода		10 бода									
	<p><b>Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите</b></p> <p>Оценки:</p> <table> <tr> <td>од 50 до 60 бода</td> <td>6 (шест)</td> </tr> <tr> <td>од 61 до 70 бода</td> <td>7 (седум)</td> </tr> <tr> <td>од 71 до 80 бода</td> <td>8 (осум)</td> </tr> <tr> <td>од 81 до 90 бода</td> <td>9 (девет)</td> </tr> <tr> <td>над 90 бода</td> <td>10 (десет)</td> </tr> </table>				од 50 до 60 бода	6 (шест)	од 61 до 70 бода	7 (седум)	од 71 до 80 бода	8 (осум)	од 81 до 90 бода	9 (девет)	над 90 бода
од 50 до 60 бода	6 (шест)												
од 61 до 70 бода	7 (седум)												
од 71 до 80 бода	8 (осум)												
од 81 до 90 бода	9 (девет)												
над 90 бода	10 (десет)												
13.	Услов за потпис и формален испит	реализирани активности 11.6.											

недела	Предавања - теоретска настава		Лабораториски вежби (Графички вежби)		Аудиторни вежби	
	саати	тема	саати	тема	саати	тема
I.	2	Брзина и забрзување на точка во разни координатни системи.	1	Корекција на задачите од брзина и забрзување.	1	Решавање на задачи од брзина и забрзување.
II.	2	Видови на движења на крутото тело. Рамно движење на крутото тело	1	Корекција на задачите од транслаторно и ротационо движење.	1	Решавање на задачи од транслаторно и ротационо движење.
III.	2	Ротација на крутото тело	1	Корекција на задачите од рамно движење на крутото тело.	1	Решавање на задачи од рамно движење на крутото тело.
IV.	2	Кинематска анализа на механизми	1	Корекција на задачите од рамно движење на крутото тело. Втор час	1	Решавање на задачи од кинематика на механизми
V.	2	Кинематска анализа на запчести механизми	1	Корекција на задачите од кинематска анализа на механизмите.	1	Решавање на задачи од кинематска анализа на механизмите втор час
VI.	2	Прв тест за проверка на знаењето	1	Корекција на задачите од кинематска анализа на лостови механизми. Втор час.	1	Подготовка за прв тест
VII.	2	Динамика на материјална точка	1	Корекција на задачите од динамика на точка	1	Решавање на задачи од динамика на точка
VIII.	2	Динамика на крутото тело	1	Корекција на задачите од динамика на крутото тело	1	Решавање на задачи од динамика на крутото тело
IX.	2	Динамичка анализа на механизми. Општи поими и принципи	1	Корекција на задачите од динамичка анализа на механизмите	1	Решавање на задачи од динамичка анализа на механизми
X.	2	Динамичка анализа на лостови механизми	1	Корекција на задачите од динамичка анализа на механизмите. Втор час	1	Решавање на задачи од динамичка анализа на механизми. Втор час
XI.	2	Брегови механизми и нивна примена	1	Корекција на задачите од брегови механизми	1	Решавање на задачи од брегови механизми
XII.	2	Основни поими од осцилации.	1	Корекција на задачите од принудни осцилации со и без отпори. Втор час	1	Решавање задачи од осцилации
XIII.	2	Динамика на ротори. Появи кај ротирните машини дефекти и дијагностика.	1	Корекција на задачите од системи со два степени на слобода на движење.	1	Решавање задачи од системи со два степени на слобода на движење.
XIV.	2	Профилактички методи во одржувањето на ротирните машини.	1	Практично изведување на дијагностика и профилактичко одржување	1	Решавање задачи од системи со два степени на слобода на движење.
XV.	2	Балансирање а неурамнотежени ротирни маси	1	Практично изведување на балансирање на постројка	1	Подготовка за втор тест
XVI.						
XVII.	<b>VI недела Прв тест на материјалот од теоретската настава од I до V недела</b>					
XVIII.						
XIX.	<b>XVII недела втор тест на материјалот од теоретската настава од VI до XV недела</b>					
XX.						
	<b>30</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	

Задача 1	Определување на брзина и забрзување на точка.
Задача 2	Кинематика на рамно движење.
Задача 3	Кинематска и динамичка анализа на лостови механизми
Задача 4	Брегови механизми
Задача 5	Осцилаторно движење